

**ЖИТО МАЛЕШ Свињарска фарма АД
с.Смојмирово Берово**

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2023

Со извештај на независниот ревизор

Берово, мај 2024

СОДРЖИНА

Извештај на независниот ревизор	i - ii
Финансиски извештаи на ЖИТО МАПЕШ Свињарска фарма АД с.Смојмирово Берово за годината што завршува на 31 Декември 2023 година	
Извештај за сеопфатната добивка.....	1
Извештај за финансиската состојба.....	2
Извештај за паричните текови.....	3
Извештај за промени во капиталот.....	4
Белешки кон финансиските извештаи.....	5- 25

Прилог 1: Годишна сметка за 2023 година

Прилог 2: Годишен извештај за работењето за 2023 година



Друштво за ревизија
КОЈЗАКЛИЕВ-ПАВЛЕСКА ДОО

Бр. 03-17
17.5 до 24 год
СКОПЈЕ

Извештај на независниот ревизор

До Собранието на акционери на ЖИТО МАЛЕШ Свињарска фарма АД с.Смојмирово Берово

Ние, Друштвото за ревизија Којзаклиев – Павлеска ДОО Скопје, извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ЖИТО МАЛЕШ Свињарска фарма АД с.Смојмирово Берово (во понатамошниот текст Друштвото), кои ги вклучуваат Извештајот за финансиската состојба со состојба на 31 декември 2023 година, Извештајот за сеопфатна добивка за годината што завршува на 31 декември 2023, Извештајот за промените во капиталот, Извештајот за паричните текови за годината што завршува на тој датум, како и прегледот на Белешките кон финансиските извештаи.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективно презентирање на овие Финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија и интерна контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да дадеме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија¹. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањата на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. При тоа ние ја разгледавме интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да ги обликуваме ревизорските постапки кои што се соодветни во околностите, но не за цел да изразиме мислење за ефективноста на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. (продолжува)

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година



**До Собранието на акционери на ЖИТО МАЛЕШ Свињарска фарма АД
с.Смојмирово Берово**

Одговорност на ревизорот (продолжение)

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Ревизорско мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ЖИТО МАЛЕШ Свињарска фарма АД с.Смојмирово Берово на ден 31 декември 2023 година, како и резултатот од неговото работење, промените во капиталот и паричните текови за годината што тогаш завршува, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Останати прашања

Финансиските извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година се ревидирани од друг ревизор.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвувањето на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2023 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва.

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на Годишниот извештај за работењето со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2023.

Според наше мислење, информациите обелоденети во Годишниот извештај за работењето на Друштвото, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка на Друштвото и ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2023.

Скопје, 17 мај 2024 година

Овластен ревизор
Јорданчо Којзаклиев

Друштво за ревизија
Којзаклиев – Павлеска ДОО
Скопје



Финансиски извештаи 31 декември 2023
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНАТА ДОБИВКА
 За годината што завршува на 31 декември 2023

	Белешка	2023	2022
		во 000 денари	во 000 денари
Оперативни приходи			
Приходи од продажба	7	259.806	377.042
Останати оперативни приходи	8	23.698	28.641
		283.504	405.683
Оперативни трошоци			
Промена на залихи на готови производи и производство во тек		2.538	1.484
Потрошени материјали, енергија и ситен инвентар	9	(180.757)	(176.410)
Набавна вредност на продадени стоки и суровини	10	-	(2)
Услуги со карактер на материјални трошоци	11	(5.862)	(6.267)
Трошоци за вработени	12	(28.689)	(26.262)
Амортизација	17,18	(7.894)	(7.479)
Останати оперативни трошоци	13	(8.421)	(163.975)
		(229.085)	(378.911)
Оперативна добивка		54.419	26.772
Приходи (расходи) од финансирање			
Нето приходи (расходи) од финансирање	14	36	(1)
		54.455	26.771
Добивка пред оданочување			
Данок од добивка	15	(5.128)	(2.197)
Добивка по оданочување		49.327	24.574
Вкупно сеопфатна добивка за годината		49.327	24.574
Заработка по удел (во денари)	16	3.077	1.533

Белешките содржани на страниците од 5 до 25 се составен дел од овие финансиски извештаи

Овие финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на ЖИТО МАЛЕШ Свињарска фарма АД с.Смојмирово Берово на ден 28 февруари 2024 година и се потпишани во негово име од страна на:

Илија Треновски
 Управител



Горица Чукарска
 Овластен сметководител

Финансиски извештаи 31 декември 2023
 ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
 За годината што завршува на 31 декември 2023

	Белешка	2023 во 000 денари	2022 во 000 денари
СРЕДСТВА			
<i>Нетековни средства</i>			
Нематеријални средства	17	9	9
Недвижности, постројки и опрема	18	70.497	71.275
		70.506	71.284
<i>Тековни средства</i>			
Залихи	19	77.744	100.268
Побарувања од купувачи	20	31.867	31.741
Краткорочни финансиски средства		-	-
Останати тековни средства и АВР	21	667	5.129
Пари и парични еквиваленти	22	53.623	4.749
		163.901	141.887
ВКУПНО СРЕДСТВА		234.407	213.171
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
<i>Капитал</i>			
Основачки капитал	23	50.406	50.406
Законски резерви		8.102	6.873
Останати резерви		55.168	51.823
Акумулирана добивка (загуба)		66.192	66.192
Добивка (загуба) за годината		49.327	24.574
		229.195	199.868
<i>Обврски</i>			
<i>Нетековни обврски</i>			
Долгорочни финансиски обврски		-	-
<i>Тековни обврски</i>			
Обврски кон добавувачи	24	1.911	12.890
Останати обврски и ПВР	25	3.301	413
Краткорочни финансиски обврски		-	-
Тековен дел на долгорочни кредити		-	-
		5.212	13.303
Вкупно обврски		5.212	13.303
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		234.407	213.171

Белешките содржани на страниците од 5 до 25 е составен дел од овие финансиски извештаи

Илија Треновски
Управител



Горица Чукарска
Овластен сметководител

Финансиски извештаи 31 декември 2023
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
 За годината што завршува на 31 декември 2023

	2023 во 000 денари	2022 во 000 денари
Парични текови од оперативни активности		
Добивка (загуба) пред оданочување	54.455	26.771
Прилагодување за:		
Амортизација	7.894	7.479
Курсна разлика	-	-
Инвестициски приход/расход	(894)	-
Каматен трошок/приход	(36)	1
Отпис на обврски	-	-
Отпис на побарувања	19	305
Вредносно усогласување на биолошки средства		1.035
Оперативен профит Пред промена во обртен капитал:	61.438	35.591
Залихи	22.524	(14.596)
Побарувања од купувачи	(126)	(15.278)
Останати побарувања	4.462	(1.609)
Обврски кон добавувачи	(10.979)	3.231
Останати обврски	2.888	414
Парични текови генерирани од оперативни активности:	80.207	7.753
Курсна разлика	36	(1)
Каматен трошок/приход	-	-
Инвестициски приход/расход	-	-
Отпис на обврски	(19)	(305)
Отпис на побарувања	(5.128)	(2.197)
Платен данок	-	-
Нето парични текови од оперативни активности	75.096	5.250
Парични текови од инвестициони активности		
Стекнување на основни средства	(11.782)	(9.225)
Отуѓување на основни средства	5.560	4.023
Основачки влог	-	-
Стекнување на камата	-	-
Нето парични текови од инвестициони активности	(6.222)	(5.202)
Парични текови од финансиски активности		
Финансиски побарувања	-	-
Заеми	-	-
Дивиденда	(20.000)	-
Нето парични текови од финансиски активности	(20.000)	-
Нето зголемување(намалување) на парични средства	48.874	48
Пари и парични средства на почетокот на годината	4.749	4.701
Пари и парични средства на крајот на годината	53.623	4.749

Белешките содржани на страниците од 5 до 25 се составен дел од овие финансиски извештаи

Илија Треновски
Управител



Горница Чукарска
Овластен сметководител

Финансиски извештаи 31 декември 2023

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ


За годината што завршува на 31 декември 2023

	Капитал во 000 денари	Законски резерви во 000 денари	Останати резерви во 000 денари	Акумулирана добивка во 000 денари	Вкупно во 000 денари
Состојба на 01 јануари 2022	50.405	6.398	47.316	71.175	175.294
Вложување	-	-	-	-	-
Распределба на добивката	-	474	4.507	(4.981)	0
Вкупна сеопфатна добивка 2022	-	-	-	24.574	24.574
Обврски за дивиденда	-	-	-	-	0
Состојба на 31 декември 2022	50.405	6.872	51.823	90.768	199.868
Вложување	-	-	-	-	-
Распределба на добивката	-	1.229	3.345	(4.574)	0
Вкупна сеопфатна добивка 2023	-	-	-	49.327	49.327
Обврски за дивиденда	-	-	-	(20.000)	(20.000)
Состојба на 31 декември 2023	50.405	8.101	55.168	115.521	229.195

Белешките содржани на страниците од 5 до 25 се составен дел од овие финансиски извештаи



Илија Треновски
Управител

Горица Чукарска
Овластен сметководител

Белешки кон финансиските извештаи

1 . Основни податоци за Друштвото

ЖИТО МАЛЕШ Свињарска фарма Акционерско друштво с.Смојмирово Берово (во помнатамошниот текст Друштвото) е акционерско друштво основано на 19 ноември 1997 година со ЕМБС 5218152 со седиште на ул Маршал Тито с.Смојмирово Берово.

Основачи на Друштвото се Правно лице кое во основачкиот капитал учествува со 84,11% и физички лица со 15,89% во основачкиот капитал.

Основна дејност на Друштвото е одгледување на свињи.

Органи на управување на Друштвото се Собрание на акционери и Одбор на директори. За извршен директор со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Илија Треновски од Берово.

Друштвото има регистрирано подружница во село Смојмирово Берово-Ветеринарна служба на одгледувалиште.

Вкупниот број на вработени во Друштвото на 31.12.2023 година изнесува 42 вработени (2022:41).

2.Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги изготвува финансиските извештаи во согласност со одредбите од Законот за трговски друштва на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.28/04, 84/05 ... 120/2018) и Правилникот за водење сметководство ("Службен весник на Република Македонија" бр.159/09). Според овој Правилник, сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија се Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) и Толкувањата издадени од Одборот за меѓународните сметководствени стандарди и толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународните стандарди за финансиско известување.

Финансиските извештаи се изготвени со примена на принципот на пресметковна основа, методот на набавна вредност и претпоставката на континуитет во работењето во догледна иднина.

Во изготвувањето на финансиските извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики кои се обелоденети во белешка 3. Сметководствените политики конзистентно се применувани во текот на деловната година, како и во претходната година.

Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија. Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото, како и во објаснувачките белешки кон финансиските извештаи се прикажани во македонски денари.

Финансиските извештаи на Друштвото се изготвена на единечни основа, обезбедувајќи информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите, добивките и загубите презентирани во:

- Извештај за финансиската состојба со состојба на 31 декември 2023,
- Извештај за сеопфатна добивка за годината која завршува на 31 декември 2023;
- Извештај за паричните текови за годината која завршува на 31 декември 2023,
- Извештај за промени во капиталот за годината која завршува на 31 декември 2023 и
- Белешки кон финансиските извештаи.

Белешки кон финансиските извештаи

2. Основи за подготовка на финансиските извештаи (продолжение)

Главни квалитативни карактеристики на информациите во финансиските извештаи се:

- разбирливост – да бидат лесно разбирливи за корисниците;
- релевантност – да можат да влијаат врз економските одлуки на корисниците;
- веродостојност – верно да ги претставуваат трансакциите и
- споредливост – на Финансиските извештаи на Друштвото од различни пресметковни периоди како и споредливост со Финансиските извештаи на други правни субјекти.

3. Преглед на значајни сметководствени политики

3.1. Недвижности, постројки и опрема, нематеријални и биолошки средства

Во недвижности, постројки и опрема се класифицираат средства што:

- се држат за остварување на дејноста и
- се очекува да се користат повеќе од еден финансиски период и чија поединечна вредност во моментот на набавка е повисока од 500 евра во денарска противвредност.

Во нематеријални средства се вклучуваат непаричните средства кои може да се идентификуваат и немаат физичка содржина. Недвижностите, постројките, опремата и нематеријалните средства се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност претставува фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до ставањето на средството во употреба. Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. На 31 декември средствата се прикажуваат по нивната сегашна вредност (набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираната загуба заради обезвреднување на средствата).

Корисниот век се проценува најмалку на крајот на секоја деловна година и доколку има значајна промена во очекуваниот прилив на идните економски користи од средствата, стапката на амортизација се менува како резултат на променетите очекувања.

Биолошките средства се искажани по пазарна вредност намалени за трошоците за продажба. Трошоците за продажба ги вклучуваат сите трошоци потребни за реализација на средствата освен транспортните и други трошоци потребни да се донесе средството на пазар. Друштвото искажува биолошки средства – основно стадо. Основното стадо е прикажано по пазарна вредност која се темели на пазарната цена на стадото според значајни особини: старост, репродуктивни и генетски особини.

3.2. Залихи

Залихите се искажуваат по пониската од цената на чинење и нето пазарната вредност. Нето пазарната вредност е проценета продажна цена во нормални услови на делување, намалена за проценетите трошоци за доработка и продажба.

Залихите во сметководствената евиденција се евидентираат по набавна вредност, во која влегуваат набавната цена, увозните давачки и други зависни трошоци за нивна набавка. Трошокот за суровините, материјалите и резервните делови се пресметува по принципот на Фифо методот (прва влезна / прва излезна единица).

Залихата и расходите на продадените готови производи, полупроизводи и недовршено производство се води по цена на чинење.

Залихата на трговски стоки се евидентира по набавна вредност.

Расходот за набавната вредност на продадените трговски стоки се пресметува по принципот на Фифо методот (прва влезна / прва излезна единица).

Белешки кон финансиските извештаи

3. Преглед на значајни сметководствени политики (продолжение)

3.3. Побарувања

Друштвото ќе признае побарување во Извештајот на финансиската состојба кога тоа произлегува од извршување на обврска по основ на склучен договор или испорачана фактура. Мерењето на овие побарувања се врши според нивната номинална/договорна вредност утврдена во договорот/фактурата.

Сите краткорочни средства, кои нема да бидат презентирани во некоја друга позиција во Извештајот на финансиската состојба се искажуваат во позицијата останати краткорочни побарувања. Оваа позиција ги вклучува побарувања од вработените, побарувања за дадени аванси, побарувања за повеќе платени даноци и придонеси, побарувања за однапред платените трошоци и останати побарувања.

Друштвото врши усогласување на краткорочните побарувања односно депривирање само кога ја губи контролата над договорените права односно постои неможност за наплата на дел или целото побарување од должникот. Индикатори кои се користат за проценка на наплатливоста на побарувањата од купувачите се: инсолвентност на купувачите, значително доцнење на наплата како и стечај или ликвидација на купувачите. Исправка на побарувањата се прикажува како трошок во Извештајот за сеопфатна добивка кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да биде во можност да ги наплати сите доспеани износи согласно склучените договори/фактури. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход.

3.4. Парични средства и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од парични средства во благајна, трансакциски сметки и високо ликвидни вложувања кои брзо можат да се претворат во пари и се изложени на незначаен ризик од промена на вредноста.

3.5. Трансакции во странски валути

Средствата и обврските изкажани во странска валута се конвертираат во денари според средниот девизен курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на составување на Извештајот за финансиска состојба.

	31 декември 2023	31 декември 2022
1 УСД	55,6516 мкд	57,6535 мкд
1 ЕУР	61,4950 мкд	61,4932 мкд

Трансакциите изразени во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на трансакцијата.

3.6. Капитал

Капиталот претставува остатокот на учество во средствата на Друштвото по одземање на сите негови обврски.

Белешки кон финансиските извештаи

3. Преглед на значајни сметководствени политики (продолжение)

3.6. Капитал (продолжение)

а) Запишан капитал

Запишаниот основачки капитал е еднаков на износот кој е евидентиран во Тековната состојба на Централниот регистар на РСМ

б) Задржана добивка/акумулирана загуба

Во деловните книги на Друштвото посебно се искажува задржаната добивка, а посебно искажаната загуба од работењето.

Искажаната загуба од работењето може да се покрие со задржаната добивка само со одлука на Собрание на акционери.

Добивката или загубата од тековната година во Извештајот за промените во капиталот се искажува како добивка за распределба, односно загуба од тековното работење.

в) Резерви

Ревалоризациона резерва претставува евидентираната добивка или загуба од промена во објективната вредност на средствата чии промени се признаваат директно во капиталот.

Резервите се искажуваат по номинална вредност со издвојување од нето добивката и тоа посебно за:

- законски резерви;
- статутарни резерви и
- останати резерви.

Законските резерви се формираат со Одлука за распределба од годишно остварената добивка најмалку во износ од 5% се додека не постигнат една десетина од вредноста на основната главнина.

Законските резерви може да се користат за покривање на искажана годишна загуба, загуби од минати години.

Со Одлука за распределба на добивката основачите може да издвојуваат средства во другите фондови и за дивиденди само кога законските резерви ќе достигнат 10% од вредноста на основната главнина.

3.7. Обврски

Друштвото ќе признае обврска во Извештајот за финансиската состојба кога ќе прими средства или друга материјална корист врз основа на склучен договор или добиена фактура.

При почетното признавање, обврските се мерат по нивната објективна вредност, зголемена за трансакциските трошоци директно поврзани за нивното издавање. Објективната вредност е еднаква на средствата примени во замена за превземените обврски.

Обврските кон добавувачи, се признаваат врз основа на реализација на склучените договори/фактури. Мерењето на обврските се врши според нивната номинална/договорна вредност утврдена во договорот/фактурата.

Белешки кон финансиските извештаи**3. Преглед на значајни сметководствени политики (продолжение)****3.7. Обврски (продолжение)**

Обврските по кредити, позајмици врз основа на потпишан договор за кредит односно позајмици, се искажуваат како финансиски обврски во Извештајот за финансиската состојба согласно примените износи односно номиналната вредност, зголемени за трансакциските трошоци директно поврзани со финансиската обврска.

Кредитите, позајмиците со рок на доспевање подолг од една година се искажуваат како долгорочни финансиски обврски.

Сите краткорочни обврски, кои нема да бидат презентирани во некоја друга позиција во рамките на Извештајот на финансиската состојба се искажуваат во позицијата останати краткорочни обврски. Оваа позиција ги вклучува обврските кон вработените, обврски за примени аванси, обврски кон државата за даноци и придонеси, обврски за однапред наплатени приходи и останати обврски.

3.8. Приходи

Приходот се признава во Извештајот за сеопфатна добивка кога зголемувањето на идните економски користи, поврзано со зголемување на некое средство или со намалување на некоја обврска може веродостојно да се измери. Тоа значи дека признавањето на приходот се случува едновременно со зголемување на средствата или намалување на обврската.

Друштвото од своето работење остварува приходи од продажба на готови производи и стоки на домашен пазар. Приходите од продажба се признаваат кога значајните ризици и користи од сопственоста на готовите производи и трговските стоки ќе бидат пренесени на купувачот и не постојат значителни неизвесности околу наплатата. Приходите од извршените услуги се признаваат до степенот на завршеноста, според евиденциите за извршената работа. Останати приходи од работењето се добивки од отуѓување на недвижности и опрема, приходи од отпис на краткорочни обврски, приходи од наплата на претходно отпишани побарувања, приходи од субвенции, приходи од вредносно усогласување, приходи од вишоци и други приходи.

3.8.1. Приходи од оперативен лизинаг / закуп

Лизингот со кој Друштвото не ги пренесува сите ризици и приноси кои се поврзани со сопственоста врз средството на корисникот на лизингот е класифициран како оперативен лизинг. Приходите поврзани со оперативен лизинг/закуп се признаваат за периодот за кој се однесуваат. Овие приходи се искажуваат преку Извештајот за сеопфатна добивка во моментот на нивното настанување, во согласност со важечките договори за оперативен лизинг/закуп.

3.8.2. Приходи и расходи од финансирање

Приходите од финансирање вклучуваат приходи од камати од вложувања и казнени камати за ненавремено плаќање. Приходите од камати се признаваат во извештајот за сеопфатна добивка кога се пресметуваат со примена на методот на ефективна каматна стапка.

Расходите од финансирање вклучуваат расходи од камата од земени кредити и камати за задоцнети плаќања. Трошоците за позајмување се признаваат во извештајот за сеопфатна добивка со користење на методот на ефективна каматна стапка, освен за трошоците за позајмување кои директно се припишуваат на набавка или изградба на средство кое се квалификува и се капитализира како дел од набавната вредност на тоа средство, до денот кога средството е spremно за негова употреба или продажба.

Позитивните и негативните курсни разлики се прикажуваат на нето основа или како приходи од финансирање или како расходи од финансирање во зависност од тоа дали движењата на странската валута се по нето позитивна или нето негативна позиција.

Белешки кон финансиските извештаи

3. Преглед на значајни сметководствени политики (продолжение)

3.9. Расходи

Расходот се признава во Извештајот за сеопфатна добивка кога намалувањето на идните економски користи поврзано со намалување на некое средство или со зголемување на некоја обврска може веродостојно да се измери. Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа.

Набавната вредност на стоките и услугите, односно цената на чинење на производите, се признава како расход во моментот на остварувањето на приходот од нивната продажба.

3.9.1. Оперативен лизинг / закуп

Лизингот каде Друштвото не ги превзема сите ризици кои се поврзани со сопственоста врз предметот на лизингот се класифицира како оперативен лизинг. Трошоците поврзани со оперативниот лизинг/закуп се признаваат за периодот за кој се однесуваат. Трошоците по основ на оперативен лизинг/закуп се однесуваат на изнајмување на деловни простории, магацини и други видови закупнини. Тие се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка во моментот на нивното настанување во согласност со важечките договори за оперативен лизинг/закуп.

3.9.2. Одржување и поправки

Трошоците за одржување и поправки на недвижности, постројки и опрема се признаваат преку Извештајот за сеопфатна добивка и се искажуваат во моментот на нивното настанување.

3.9.3. Амортизација на нематеријални и материјални средства

Недвижностите, постројките, опремата и нематеријалните средства се амортизираат пропорционално со цел набавната вредност на средствата целосно да се отпише во текот на нивниот проценет корисен век. Друштвото пресметката на амортизацијата е врши поединечно односно за секое средство поодделно во рамките на групите применувајќи стапки кои се во согласност со корисниот век на средствата. Средствата се амортизираат од моментот кога се ставаат во употреба, односно од првиот ден од наредниот месец кога се набавени.

Годишни стапки на амортизација што се користат за одделни недвижности, опрема и нематеријалните средства се:

Недвижности	2,5%
Опрема	10-25%
Мебел	20%
Компјутерска опрема и софтвер	25%
Возила	25%

Доколку на датумот на билансирање е констатирано дека нетековното средство е оштетено, Друштвото го проценува надоместивиот износ за тоа средство. Износот за кој сметководствената вредност на средството го надминува неговиот надоместив износ претставува загуба поради оштетување.

Состојбите со основното стадо, свињи е предмет на усогласување еднаш месечно при што состојбата се сведува на неговиот надоместив износ.

Белешки кон финансиските извештаи

3. Преглед на значајни сметководствени политики (продолжение)

3.9.4. Обезвреднување на нефинансиски средства

Во Извештајот за сеопфатна добивка на оваа позиција влегуваат оштетувањата на: недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства, превземени средства врз основа на ненаплатени побарувања и останати средства.

Загуба поради оштетување на нефинансиски средства во Извештајот за сеопфатна добивка се признава на нето основа. Доколку во последователните периоди дојде до ослободување на загуби поради оштетување, но најмногу до износот на претходно признаените загуби, во Извештајот за сеопфатна добивка, добивката се признава како приход на позицијата загуби поради оштетување на нето основи.

3.9.5. Надоместоци на вработените

Расходите за вработените ги сочинуваат краткорочните користи на вработените како што се: плати, задолжителни придонеси за социјално и пензиско осигурување, платен годишен одмор, платено боледување, учество во добивката и други бонуси.

Овие користи се признаваат во моментот на настанувањето. Пресметаната плата за сметководствениот период се признава како обврска и расход за тој период.

3.9.6. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан, веројатно е дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.9.7. Останати расходи од дејноста

Расходите на работењето на Друштвото ги сочинуваат: материјални трошоци, трошоци за услуги, службени патувања, репрезентации и реклами, даноци и придонеси, трошоци за парични казни, такси и судски решенија, резервирања на нето основа, капитална загуба и други трошоци од работењето.

Трошоците кои се однесуваат на пресметковниот период без оглед на тоа дали се платени или не, се признаваат и мерат согласно соодветниот стандард за средството врз чија основа е реализиран расходот.

3.10. Данок од добивка

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан во согласност со Законот за данок на добивка.

Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% на износот на добивката зголемена за даночно непризнаените трошоци од тековната 2023 година.

3.11. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврска и се одземаат од остварената добивка во периодот во кој биле одобрени од страна на основачите на Друштвото. Дивидендите за годината што се распределуваат по датата на изготвување на Извештајот за финансиска состојба се обелоденуваат како настан по датум на известување.

3.12. Трансакции со поврзани страни

Поврзани страни се оние каде еден субјект контролира друг субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект.

Белешки кон финансиските извештаи

3. Преглед на значајни сметководствени политики (продолжение)

3.13. Известување по оперативни сегменти

Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за обезбедување на производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние кај други деловни сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и услуги во рамки на одредено економско опкружување подложно на ризици различни од оние кај другите географски сегменти. Активностите на Друштвото се во областа на одгледување на свињи, која се извршува на територија на Република Северна Македонија. Работењето на Друштвото претставува еден оперативен сегмент.

3.14. Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на субјектот на денот на известување (настани за кои може да се врши корегирање) се содржани во финансиските извештаи.

Настаните по датумот на известување за кои не може да се врши корегирање во финансиските извештаи се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

3.15. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски не се признаваат во финансиските извештаи туку само се обелоденуваат.

4. Користени проценки

Подготвувањето на финансиските извештаи, во согласност со МСФИ, бара примена на одредени сметководствени проценки како и расудувања од раководството во процесот на примена на сметководствените политики. Најзначајна употреба на расудување и проценки, се однесуваат на објективната вредност на побарувањата и обврските, застареност на залихите, употребниот век на недвижностите, постројките, опремата и нематеријалните средства, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и слично, врз основа на информациите достапни на датумот на обелоденувањето на финансиските извештаи. Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената.

Освен доколку не е поинаку наведено во белешките од овие финансиски извештаи, раководството смета дека не постојат било какви значајни несигурности што можат **неповолно да влијаат** врз работењето на Друштвото.

Белешки кон финансиските извештаи**5. Промена на сметководствени политики и корекции на грешки**

Сметководствените политики се применуваат од период во период на конзистентна основа. Сметководствената политика се менува доколку тоа е условено со измена или донесување на МСФИ.

По исклучок, промена на сметководствените политики може да се направи доброволно, ако се процени дека новата сметководствена политика води кон подобра презентација на случувањата и позициите во финансиските извештаи. За промените во сметководствените политики одлучуваат основачите.

При ретроспективна промена на сметководствена политика, ентитетот ја применува новата сметководствена политика на компаративните информации за претходните периоди до најраниот датум кога тоа е изводливо, исто како новата сметководствена политика да била применета отсекогаш. Кога е непрактично да се одредат ефектите на поединечните периоди на промена во сметководствената политика на компаративните информации за еден или повеќе презентирани периоди, Друштвото ја применува новата сметководствена политика на сметководствените вредности на средствата и обврските на почетокот на најраниот период за кој е изводлива ретроспективна примена, што пак може да биде тековниот период и ги прави соодветните корекции на почетното салдо на секоја засегната компонента на главнината за тој период.

Согласно со МСФИ, колку што е изводливо, Друштвото ретроспективно ја исправа материјалната грешка од претходен период во првиот финансиски период одбран за објавување, откако истата била откриена, така што:

- повторно ги прикажува компаративните износи за претходниот презентирани период(и) кога грешката се појавила или
- доколку грешката се појавила пред да биде презентирани најраниот претходен период, повторно ги прикажува почетните салда на средствата, обврските и главнината за најраниот презентирани период.

Кога е непрактично да се одредат ефектите на грешката за специфичен период врз компаративните информации за еден или повеќе претходно презентирани периоди, ентитетот повторно ги прикажува почетните салда за средствата, обврските и главнината за најраниот период за кој е изводливо ретроспективно повторно прикажување (што може да биде и тековниот период).

6. Управување со ризици

При извршување на соите деловни активности Друштвото може да биде изложено на различни видови на финансиски ризици од кои најважни се пазарниот ризик (кој ги опфаќа валутниот ризик, ценовниот ризик, ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност) кредитниот ризик и ликвидносниот ризик.

Управување со ризиците на Друштвото опфаќа идентификување, следење, мерење и нивно управување со цел да се минимизираат негативните влијанија врз успешноста на работењето. Поради тоа, Друштвото има воспоставено режим за управување со ризиците на кои е изложено, соодветно на природата, големината и сложеноста на активностите кои ги врши.

Белешки кон финансиските извештаи

6. Управување со ризици (продолжение)

6.1 Пазарен ризик (продолжение)

6.1.3. Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност

Ризик од каматни стапки претставува ризик дека објективната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти ќе имаат промени поради промените во вредностите на пазарните каматни стапки.

При остварување на својата дејност Друштвото настојува истата да ја извршува преку оптимално создавање на обврски имајќи ги во предвид планот за работа, добивање подолг рок за плаќање кон добавувачите со цел користење на банкарски кредити во мали износи. Ваквата политика овозможува постигнување висок степен на финансиска стабилност. Во прилог е табела за квантифицирани информации за ризикот:

	во 000 денари 2023	во 000 денари 2022
Финансиски средства		
<i>Некаматносни</i>		
Парични средства	53.623	4.749
Побарувања од купувачи	31.867	31.741
Останати побарувања	667	5.129
Краткорочни финансиски побарувања	-	-
Вкупно	86.157	41.619
<i>Каматносни со променлива каматна стапка</i>		
Парични средства на сметки	-	-
Дадени депозити во банки	-	-
Вкупно	-	-
<i>Каматносни со фиксна каматна стапка</i>		
Парични средства на сметки	-	-
Дадени депозити во банки	-	-
Вкупно	-	-
Вкупно финансиски средства	86.157	-
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни</i>		
Обврски кон добавувачи	1.911	12.890
Останати тековни обврски	3.301	413
Вкупно	5.212	13.303
<i>Каматносни со променлива каматна стапка</i>		
Позајмици	-	-
Вкупно	-	-
<i>Каматносни со фиксна каматна стапка</i>		
Кредити	-	-
Вкупно	0	0
Вкупно финансиски обврски	5.212	13.303

Белешки кон финансиските извештаи

6. Управување со ризици (продолжение)

6.2. Кредитен ризик

Кредитниот ризик е ризик кој се јавува кога купувачите и другите клиенти на Друштвото нема да бидат во можност да ги исплатат побарувањата во целост и во договорените рокови по основ на депозити, побарувања од продажби и други побарувања.

На овој ризик подложни се паричните средства на банкарските сметки (тековни и орочени депозити) побарувања од купувачите и останатите краткорочни побарувања.

Во прилог е табела за квантифицирани информации за ризикот:

Анализата на старосната структура на побарувањата од купувачи со состојба 31 декември 2023 и 31 декември 2022 година е дадена во белешка 20.

Кредитниот ризик за паричните средства и паричните еквиваленти се смета за безначаен. Клиентите на Друштвото се реномирани банки, рангирани со висок квалитет. Ризикот од наплата на побарувањата од купувачи се намалува со постојано следење на наплатата на побарувањата од купувачите и преземање на активности за нивна наплата.

	во 000 денари	
	2023	2022
Побарувања од купувачи и останати побарувања	32.534	36.870
Краткорочни финансиски побарувања	-	-
Парични средства и еквиваленти	53.623	4.749
	86.157	41.619

6.3. Ликвидносен ризик

Ризикот од ликвидноста претставува ризик од неможност за навремено исполнување на своите обврски спрема добавувачите (доверителите) по основ на тековни обврски што може да доведе до загуба на приходи и/или капитал. Друштвото својата ликвидност ја управува на дневна основа. Во функција на заштита од неликвидноста, Друштвото држи одреден износ на парични средства на својата трансакциона сметка, се грижи за навремена наплата на побарувањата во рамките на договорените услови. Во случај на потреба Друштвото има можност да користи кредити за навремено измирување на обврските.

Ризикот од неликвидност на Друштвото е на умерено ниско ниво. Друштвото има доволно ликвидни средства, како и континуиран прилив на пари од продажби за навремено исполнување на своите обврски.

Табелата во продолжение ја прикажува преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Друштвото. Табелата е подготвена врз основа на недисконтирани готовински текови

Финансиски обврски

со 31 декември 2023 година

Обврски по заеми
Обврски кон добавувачи и останати обврски

ВКУПНО

	во 000 денари			
	до 1 година	1 - 2 години	над 2 година	Вкупно
Обврски по заеми	-	-	-	0
Обврски кон добавувачи и останати обврски	5.212	-	-	5.212
ВКУПНО	5.212	0 0	0	5.212

со 31 декември 2022 година

Обврски по заеми
Обврски кон добавувачи и останати обврски

ВКУПНО

	во 000 денари			
	до 1 година	1 - 2 години	над 2 година	Вкупно
Обврски по заеми	-	-	-	0
Обврски кон добавувачи и останати обврски	13.303	-	-	13.303
ВКУПНО	13.303	0 0	0	13.303

Белешки кон финансиските извештаи
 6. Управување со ризици (продолжение)
 6.4. Ризик при управување со капиталот

Целите на Друштвото при управувањето со капиталот се овозможување на континуирано работење, бенефиции за други заинтересирани лица, како и одржување на оптимална структура на капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот. Стабилноста на капиталот на Друштвото ја зголемува довербата кон доверителите и пазарот и претставува основа за идниот развој на работењето. Поради тоа раководството го следи повратот на капиталот, како однос помеѓу добивката од редовното работење и вкупниот капитал на сопствениците. Заради одржување и прилагодување на структурата на капиталот Друштвото може да изврши корекција на износот предвиден за исплата на дивиденди на основачите, да запише нови влогови или да продаде средства за да го намали долгот.

Во прилог е табела за квантифицирани информации за ризикот:

	во 000 денари 2023	во 000 денари 2022
Обврски за кредит	-	-
Пари и парични еквиваленти	53.623	4.749
Нето обврски (пари)	53.623	4.749
Вкупен капитал (главнина и резерви)	229.195	199.868
Процент на задолженост	(0,23)	(0,02)

6.5. Даночен ризик

Македонската даночна легислатива е предмет на различни интерпретации и чести измени. Интерпретирањето на даночната легислатива која даночните власти ја применуваат врз трансакциите и активностите на Друштвото, може да не соодветствува со интерпретациите на раководството. Како резултат на тоа, одредени трансакции можат да бидат предмет на даночна контрола од која можат да произлезат дополнителни даноци, казни и камати кои можат да бидат значителни. Документацијата на Друштвото може да биде предмет на даночна и царинска контрола за период од најмалку пет години. Според проценките на раководството на Друштвото не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски врз оваа основа.

6.6. Објективна вредност

Објективна вредност претставува износот за кој едно средство може да биде разменето или една обврска исплатено под нормални комерцијални услови помеѓу независни и информирани деловни партнери.

Објективната вредност е одредува раководството на Друштвото врз основа на котирачки пазарни цени или други релевантни информации во зависност од видот на средството и обврската за кои може да се изврши објективно вреднување.

Во Република Северна Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство за купопродажба на побарувањата и други финансиски средства и обврски и поради тоа во моментот нивната објективна вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа.

Раководството на Друштвото врши севкупна изложеност на ризикот и во случаи кога проценува дека сметководствената вредност по која се водат средствата не би можела да биде реализирана се врши исправка на вредноста.

Раководството на Друштвото смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при постојните пазарни услови.

Белешки кон финансиски извештаи
6.6. Објективна вредност (продолжение)

Во прилог е табела за квантифицирани информации за ризикот:

	Евидентирана вредност		Објективна вредност	
	2023	2022	2023	2022
Средства				
Побарувања од купувачи и останати побарувања	32.534	36.870	32.534	36.870
Парични средства и еквиваленти	53.623	4.749	53.623	4.749
Краткорочни финансиски побарувања	-	-	-	-
Вкупно средства	86.157	41.619	86.157	41.619
Обврски				
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	5.212	13.303	5.212	13.303
Обврски за кредити	-	-	-	-
Вкупно обврски	5.212	13.303	5.212	13.303

7. Приходи од продажба

	во 000 денари	во 000 денари
	2023	2022
Приходи од продажба на производи во земјата	254.602	217.767
Приходи од продажба на услуги во земјата	284	352
Приходи од продажба на стоки во земјата	-	2
Приходи од употреба на сопствени производи	4.920	158.921
ВКУПНО	259.806	377.042

Друштвото во 2022 година за сопственото производство на концентрат кој се користи во производството на готов производ прикажуваше приходи од употреба на сопствени производи со едновремено прикажување на останати оперативни расходи во истиот износ. Ваквите сотојби немаат ефект врз финансискиот резултат за 2022. Во 2023 година производството на концентрат се прикажуваше преку билансот на состојба. Обелоденетите приходи на капитализираното сопствено производство во износ од 4.920 илјади денари се однесува на прирастот на основното салдо во 2023.

8. Останати оперативни приходи

	во 000 денари	во 000 денари
	2023	2022
Приходи од продажба на биолошки средства	5.560	5.415
Приходи од субвенции	18.138	23.023
Добивка од продажба на материјални средства	-	203
ВКУПНО	23.698	28.641

Белешки кон финансиските извештаи

9. Потрошени материјали, енергија и ситен инвентар

	во 000 денари 2023	во 000 денари 2022
Суровини и материјали	170.403	162.738
Енергија	10.101	13.311
Отпис на ситен инвентар и автогуми	253	361
ВКУПНО	180.757	176.410

10. Набавна вредност на продадени стоки и суровини

	во 000 денари 2023	во 000 денари 2022
Набавна вредност на продадени стоки	-	2
ВКУПНО	0	2

11. Услуги со карактер на метеријални трошоци

	во 000 денари 2023	во 000 денари 2022
Транспортни услуги	47	230
Комуникациски услуги	113	91
Услуги за одржување	513	1.378
Наем	1.367	1.041
Комунални услуги	41	30
Трошоци за услужно колење	333	542
Трошоци за чуварина	1.386	1.697
Трошоци за анализи и испитувања	268	233
Трошоци за ископи	871	255
Останати услуги	923	770
ВКУПНО	5.862	6.267

12. Трошоци за вработени

	во 000 денари 2023	во 000 денари 2022
Нето плати и надомести	17.358	15.872
Даноци и продинеси од плата	8.743	7.951
Останати трошоци на вработените	2.588	2.439
ВКУПНО	28.689	26.262

Белешки кон финансиските извештаи

13. Останати оперативни трошоци	во 000 денари	во 000 денари
	2023	2022
Трошоци за донации и спонзорства	60	236
Репрезентација	147	110
Осигурување	265	203
Банкарски услуги	98	69
Даноци и др. давачки кои не зависат од резултат	324	253
Користење лиценца	863	728
Отпис на побарувања	19	305
Интелектуални услуги	849	902
Трошоци за членови на управен одбор	780	705
Концентрат	-	158.921
Вредносно усогласување на биолошки средства	4.666	1.035
Кало растур кршење и расипување	204	347
Останати трошоци	146	161
ВКУПНО	8.421	163.975

Друштвото за расходите за произведениот концентрат во 2022 година, кој се користи во производството на готовиот производ, истовремено прикажуваше приходи од употреба на сопствени производи во истиот износ. Ваквите состојби немаат ефект врз финансискиот резултат за 2022. Во 2023 година производството на концентрат се прикажуваше преку билансот на состојба, поради што не се прикажани трошоци по овој основ.

14. Нето приходи (трошоци) од финансирање

	во 000 денари	во 000 денари
	2023	2022
Приходи од камати	36	-
Трошоци за камата	-	(1)
Вкупно камати - нето	36	(1)
Позитивни курсни разлики	-	-
Негативни курсни разлики	-	-
Вкупно курсни разлики - нето	0	-
Нето приходи(трошоци) од финансирање	36	(1)

15. Данок од добивка

Согласно Законот за данок на добивка, пресметаниот данок од добивка за 2023 година изнесува 5.128 илјади денари, додека за 2022 година изнесува 2.197 илјади денари.

16. Заработувачка по акција

Заработувачката по акција се пресметува по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции (по намалување на делот на добивката за резерви) со бројот на акции во оптек.

	во денари	во денари
	2023	2022
Добивка за имателите на обични акции	49.326.834	24.574.302
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	16.030	16.030
Основна заработувачка по акција (во денари по акција)	3.077	1.533

Белешки кон финансиските извештаи

17. Нематеријални средства

	во 000 денари	
	Компјутерски софтвер	Вкупно
Набавна вредност		
Состојба на 01.01.2022	9	9
Набавки	-	-
Расходувања	-	-
Продажби	-	-
Активирање на средства	-	-
Состојба на 31.12.2022	9	9
Набавки	-	-
Расходувања	-	-
Продажби	-	-
Активирање на средства	-	-
Состојба на 31.12.2023	9	9
Исправка на вредност		
Состојба на 01.01.2022	-	-
Амортизација за 2022	-	-
Исправка за сметка на резерви	-	-
Расходувања	-	-
Продажби	-	-
Пренос на состојби	-	-
Состојба на 31.12.2022	-	-
Амортизација за 2023	-	-
Исправка за сметка на резерви	-	-
Расходувања	-	-
Продажби	-	-
Пренос на состојби	-	-
Состојба на 31.12.2023	-	-
Сметководствена вредност		
Состојба на 31.12.2022	9	9
Состојба на 31.12.2023	9	9

Белешки кон финансиските извештаи

18. Недвижности, постројки и опрема

во 000 денари

	земјиште	Градежни објекти и	Постројки опрема и мебел	Биолошки средства	Инвестиции	
					во тек	Вкупно
Набавна вредност						
Состојба на 01.01.2022	709	87.938	71.568	13.035	964	174.214
Набавки	-	4.447	85	4.692	-	9.225
Расходувања	-	-	-	-	-	-
Продажби	-	-	(1.435)	(5.297)	-	(6.732)
усогласување	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2022	709	92.385	70.219	12.430	964	176.707
Набавки	-	3.799	2.233	5.750	-	11.782
Расходувања	-	-	-	-	-	0
Продажби	-	-	-	(4.666)	-	(4.666)
усогласување	-	-	-	-	-	0
Состојба на 31.12.2023	709	96.184	72.452	13.514	964	183.823
Исправка на вредност						
Состојба на 01.01.2022	-	50.746	48.883	0	0	99.629
Амортизација за 2022	-	2.224	5.014	241	0	7.479
Расходувања	-	-	-	(241)	-	(241)
Продажби	-	-	(1.435)	-	-	(1.435)
Пренос на состојби	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2022	0	52.970	52.462	0	0	105.432
Амортизација за 2023	-	2.339	5.555	-	-	7.894
Расходувања	-	-	-	-	-	0
Продажби	-	-	-	-	-	0
Пренос на состојби	-	-	-	-	-	0
Состојба на 31.12.2023	0	55.309	58.017	0	0	113.326
Сметководствена вредност						
Состојба на 31.12.2022	709	39.415	17.757	12.430	964	71.275
Состојба на 31.12.2023	709	40.875	14.435	13.514	964	70.497

Белешки кон финансиските извештаи

19. Залихи

	во 000 денари 2023	во 000 денари 2022
Суровини и материјали	42.670	67.724
Резервни делови и ситен инвентар	-	8
Залиха на биолошки средства	35.074	32.536
ВКУПНО	77.744	100.268

20. Побарувања од купувачи

	во 000 денари 2023	во 000 денари 2022
Купувачи во земјата	31.867	31.741
Купувачи во странство	-	-
ВКУПНО	31.867	31.741

Анализата на старосната структура на побарувањата од купувачите со состојба 31 декември 2023 е како што следи:

	домашни во 000 денари	странски во 000 денари	Вкупно во 000 денари
31.12.2023			
Недоспеани	-	-	-
<i>Доспеани, неоштетени</i>			
до 2 месеци	26.559	-	26.559
од 2 до 6 месеца	3.575	-	3.575
од 6 месеца до 1 година	-	-	0
над 1 години	1.733	-	1.733
Оштетени	-	-	-
Вкупно побарувања	31.867	0	31.867
Намалено за резервирање поради оштетување	-	-	-
Вкупно	31.867	0	31.867

Анализата на старосната структура на побарувањата од купувачите со состојба 31 декември 2022 е како што следи:

	домашни во 000 денари	странски во 000 денари	Вкупно во 000 денари
31.12.2022			
Недоспеани	-	-	-
<i>Доспеани, неоштетени</i>			
до 2 месеци	26.180	-	26.180
од 2 до 6 месеца	5.193	-	5.193
од 6 месеца до 1 година	-	-	0
над 1 години	368	-	368
Оштетени	-	-	-
Вкупно побарувања	31.741	0	31.741
Намалено за резервирање поради оштетување	-	-	-
Вкупно	31.741	0	31.741

Сметководстената вредноста на побарувањата од купувачите на денот на билансирањето е соодветна со нивната реална вредност со оглед на нивното краткорочно доспевање.

Белешки кон финансиските извештаи

21. Останати тековни средства и АВР

	во 000 денари 2023	во 000 денари 2022
Побарувања за ДДВ	513	1.968
Побарувања по оснв на цесии	-	3.000
Однапред платени трошоци	154	161
ВКУПНО	667	5.129

22. Пари и парични еквиваленти

	во 000 денари 2023	во 000 денари 2022
Денарски сметки во банки	53616	4.743
Девизни сметки во банки	-	-
Денарска благајна	7	6
ВКУПНО	53.623	4.749

23. Основачки капитал

На 31 декември 2023 и 2022 година вкупниот уплатен капитал, запишан во Централниот регистар изнесува 819.601 евра и е идентичен со евидентируваниот во овие финансиски извештаи во износ од 50.405 илјади денари.

Акционерскиот капитал е поделен на 16.030 обични акции со номинален износ на една акција од 50 евра, кои гласат на име и со право на глас. Имателите на обични акции имаат право на глас во Собранието на Друштвото. Секоја акција дава право на еден глас во Собранието на Друштвото. Сопственичката структура на уплатениот капитал на 31 декември 2023 и 31 декември 2022 година е како што следи:

	Обични акции	% на учество
Акционери		
Свињарска фарма Делмес ДОО Делчево	13.483	84,11
Александар Аспровски с.Робово Берово	169	1,05
Влатко Треновски Берово	540	3,37
Илија Треновски Берово	1.616	10,08
Даниел Черговски Берово	222	1,38
ВКУПНО	16.030	100

24. Обврски кон добавувачи

	во 000 денари 2023	во 000 денари 2022
Добавувачи во земјата	1.911	12.890
Добавувачи во странство	-	-
ВКУПНО	1.911	12.890

Белешки кон финансиските извештаи

25. Останати обврски и ПВР

	во 000 денари 2023	во 000 денари 2022
Примени аванси во земјата	-	-
Обврски за ДДВ	-	-
Обврски за данок од добивка	3.164	413
Обврски кон вработени	75	-
ПВР	62	-
ВКУПНО	3.301	413

26. Настани по датумот на известување

По 31 декември 2023 година до денот на одобрување на овие извештаи нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи ниту пак настани кои се материјално значајни за обелоденување во белешките кон финансиските извештаи.

27. Неизвесни настани

Потенцијални и неизвесни обврски се евидентираат и прикажуваат во финансиските извештаи доколку постои веројатност за идни одливи на средства кои вклучуваат економски користи и доколку постои можност за разумна проценка на износот.

На 31.12.2023 година Друштвото нема неизвесни обврски кои значајно би го нарушиле континуитетот во работењето.

Судски спорови

Со состојба 31 декември 2023 година Друштвото се јавува како тужител во судски спорови за наплата на побарувања од купувачи. Друштвото нема направено резервирања во својата сметководствена евиденција за потенцијални загуби од овие судски спорови, бидејќи раководството на Друштвото проценува дека конечниот исход на овие спорови нема да има значаен негативен ефект врз финансиските извештаи.

28. Трансакции со поврзани субјекти

Како поврзани субјекти на Друштвото се сметаат клучниот раководен кадар, лица со роднинска поврзаност како и акционери кои имаат значајно влијание врз финансиските и оперативните активности на Друштвото. Трансакциите со овие субјекти се извршени во текот на редовните деловни активности на Друштвото и нормални пазарни услови. Прегледот подолу го прикажува обемот и состојбите од трансакциите со поврзаните субјекти:

Трансакции со поврзани страни

31.12.2023	побарувања	обврски	приходи	расходи	дивиденда
Делмес ДОО Делчево	-	-	-	-	16.822
Плати и надоместоци за вработени	-	-	-	2.165	2.293
Надоместоци на клучен раководен кадар	-	-	-	780	-
Сопственици кои не се во работен однос	-	-	-	-	885
Вкупно	-	-	-	2.945	20.000

Трансакции со поврзани страни

31.12.2022	побарувања	обврски	приходи	расходи
Делмес ДОО Делчево	-	-	-	-
Плати и надоместоци за вработени	-	-	-	1.013
Надоместоци на клучен раководен кадар	-	-	-	705
Вкупно	-	-	-	1.718

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 од Законот за трговски друштва Собранието на акционери на Акционерското Друштво Жито Малеш Свињарска фарма,с.Смојмирово,Берово,со седиште во с.Смојмирово,Берово со ЕМБС5218152,на седницата одржана на 28.06.2024 година ја донесе следната

4.Точка

Разгледување на ревизорскиот извештај за 2023 година и донесување на одлука за негово усвојување.

Претседавачот истакна дека ревизорскиот извештај е изготвен од Друштво за ревизија Којзаклиев-Павлеска ДОО Скопје е даден како писмен материјал на акционерите од кои се гледа дека друштвото ги запазило сите аспекти на правилно и законито работење согласно законите, годишната сметка е изготвена врз основа на валидни документи и документација согласно закон, па по водената дискусија ревизорскиот извештај го стави на гласање.

Бројачот на гласови констатира дека од 16 030 глас: "ЗА" гласеле 16 030 "ПРОТИВ" нема, "ВОЗДРЖАН" нема.

Според тоа Собранието со 16 030 гласа ЗА против нема, воздржана нема донесе едногласна

ОДЛУКА

СЕ усвојува ревизорскиот извештај од ревизорската куќа Друштво за ревизија Којзаклиев-Павлеска ДОО Скопје за Жито Малеш Свињарска фарма АД с.Смојмирово,Берово во 2023 година

Одлуката влегува во сила од денот на нејзиното донесување.



Берово 28.06.2024год.

Претседавач на собрание
Даниел Черговски